


## 7. Наизменичен (променлив) напон и наизменична струја



$$e = E_m \sin \omega t$$

$e$  [V] – моментална вредност на индуцирана ЕМС

$E_m$  [V] – максимална индуцирана ЕМС

$$i = I_m \sin \omega t$$

$i$  [A] – моментална вредност на наизменична струја

$I_m$  [A] – максимална вредност на јачината на наизменичната струја (амплитуда)

$$\omega = 2\pi f$$

$\omega$  [rad] – кружна (аголна) фреквенција

$f$  [Hz] – фреквенција

$$f = \frac{1}{T} \left[ \frac{1}{s} = s^{-1} \right] = [\text{Hz}]$$

$$I = \frac{I_m}{\sqrt{2}} [\text{A}] \quad I [\text{A}] – \text{ефективна вредност на наизменичната струја}$$

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} [\text{V}] \quad U [\text{V}] – \text{ефективна вредност на наизменичниот напон}$$

Електричните големини со фазна промена дадени се со изразите:

$$u = U_m \sin(\omega t + \varphi_1)$$

$$i = I_m \sin(\omega t + \varphi_2)$$

$\omega t + \varphi_1$  – фаза на напон или фазен агол на напонот

$\omega t + \varphi_2$  – фаза на струја или фазен агол на струјата

$\varphi_1$  и  $\varphi_2$  – почетни фази (за  $t=0$ )

**1.** Моменталната вредност на наизменичната струја е дефинирана со равенката:  $i = 30 \sin 314t$ . Колкава е максималната и ефективната вредност на струјата и колкава е нејзината фреквенција?

*решение:*

$$i = I_m \sin \omega t$$

$$I_m = 30 \text{ A}$$

$$I_{ef} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = 0,71 \cdot I_m = 0,71 \cdot 30 = 21,3 \text{ A}$$

$$\omega = 2\pi f \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{314}{2 \cdot 3,14} = 50 \text{ Hz}$$

**2.** Да се пресметаат фреквенциите, периодите и ефективните вредности на струите:  $i_1 = 10 \sin 314t$  и  $i_2 = 10 \sin 628t$

*решение:*

фреквенциите на струите изнесуваат:

$$f_1 = \frac{\omega_1}{2\pi} = \frac{314}{2 \cdot 3,14} = 50 \text{ Hz}$$

$$f_2 = \frac{\omega_2}{2\pi} = \frac{628}{2 \cdot 3,14} = 100 \text{ Hz}$$

периодите на струите се:

$$T_1 = \frac{1}{f_1} = \frac{1}{50} = 0,02 \text{ s}$$

$$T_2 = \frac{1}{f_2} = \frac{1}{100} = 0,01 \text{ s}$$

ефективните вредности на струите изнесуваат:

$$I_1 = I_2 = \frac{I_m}{\sqrt{2}} = \frac{10}{\sqrt{2}} = 7,07 \text{ A}$$

**3.** Изразот за моменталната вредност на наизменичната струја е  $i = 120 \sin (100\pi t + 0,36) \text{ A}$ . Да се определат:

- а) максималната вредност, фреквенцијата и периодата на наизменичната струја.
- б) моменталната вредност на струјата за почетно време 0 s, и за време од 8 ms.
- в) времето за кое струјата има вредност 60 A.
- г) времето за кое струјата ја постигнува својата максимална вредност.

*решение:*

$$\begin{aligned} i &= I_m \sin(\omega t \pm \varphi) \\ i &= 120 \sin(100\pi t + 0,36) \end{aligned}$$

a)  $I_m = 120 \text{ A}$

$$\omega = 2\pi f = 100\pi \Rightarrow 2f = 100 \Rightarrow f = \frac{100}{2} = 50 \text{ Hz}$$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms}$$

б) за  $t = 0 \text{ s}$

$$i = 120 \sin(100\pi t + 0,36) = 120 \sin 0,36$$

$$\varphi^\circ = \varphi (\text{rad}) \cdot \frac{180}{\pi} = 0,36 \cdot \frac{180}{3,14} = 20,637^\circ$$

$$I = 120 \sin 20,637^\circ = 120 \cdot 0,35 = 42,29 \text{ A}$$

за  $t = 8 \text{ ms}$

$$i = 120 \sin(100\pi \cdot 8 \cdot 10^{-3} + 0,36) = 120 \sin 2,872$$

$$2,872 \cdot \frac{180}{3,14} = 164,63^\circ$$

$$i = 120 \sin 164,63^\circ = 120 \cdot 0,265 = 31,86 \text{ A}$$

в)  $i = 60 \text{ A}; t = ?$

$$60 = 120 \sin(100\pi t + 0,36) \Rightarrow \sin(314t + 0,36) = \frac{60}{120} = 0,5$$

$$314t + 0,36 = \arcsin 0,5 = 30^\circ$$

$$314t + 0,36 = \pi/6 = 0,523 \Rightarrow t = 0,52 \text{ ms}$$

г)  $120 = 120 \sin(100\pi t + 0,36)$

$$\sin(314t + 0,36) = 1$$

$$314t + 0,36 = \arcsin 1 = 90^\circ = \pi/2 = 1,57 \text{ rad}$$

$$314t + 0,36 = 1,57 \Rightarrow t = 3,85 \text{ ms}$$

**4.** Вредноста на наизменичиот напон дадена е тригонометриски со изразот  $u = 282,8 \sin 314t$ . Да се определат:

а) ефективната вредност

б) фреквенцијата

в) моменталната вредност на напонот за време од 4 ms.

*решение:*

$$u = 282,8 \sin 314t$$

$$u = Um \sin \omega t \Rightarrow Um = 282,2 \text{ V}; \omega = 314 \text{ rad/s}$$

a)  $U = 0,707 Um = 0,707 \cdot 282,8 = 200 \text{ V}$

б)  $\omega = 2\pi f \Rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{314}{2 \cdot 3,14} = 50 \text{ Hz}$

в)  $(314t) = 282,8 \sin (314 \cdot 4 \cdot 10^{-3}) = 282,8 \sin 1,256$

$$\varphi^\circ = \varphi (\text{rad}) \cdot \frac{180}{\pi} = 1,256 \cdot \frac{180}{3,14} = 72^\circ$$

$$u = 282,8 \sin 72^\circ = 282,8 \cdot 0,951 = 268,9 \text{ V}$$

**5.** Да се нацрта фазорски дијаграм на струите дадени со равенките:

$$i_1 = 6 \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{6} \right) \text{ и}$$

$$i_2 = 8 \sin \left( \omega t - \frac{\pi}{3} \right)$$


Да се определат почетните фази и фазната разлика на поединечните струи, како и максималната вредност и почетната фаза на резултантната струја.

*решение:*

$$i_1 = 6 \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{6} \right) \Rightarrow I_m = 6 \text{ A}; \quad \varphi_1 = \frac{\pi}{6} = \frac{180^\circ}{6} = 30^\circ$$

$$i_2 = 8 \sin \left( \omega t - \frac{\pi}{3} \right) \Rightarrow I_m = 8 \text{ A}; \quad \varphi_2 = -\frac{\pi}{3} = -\frac{180^\circ}{3} = -60^\circ$$

фазната разлика е:  $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 30^\circ - (-60^\circ) = 90^\circ$



максималната вредност на резултантната струја е:

$$I_m = \sqrt{I_1 m^2 + 2I_1 m I_2 m \cos(\bar{\varphi}_1 \bar{\varphi}_2) + I_2 m^2}$$

$$I_m = \sqrt{6^2 + 2 \cdot 6 \cdot 8 \cos 90^\circ + 8^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ A}$$

тангенсот на почетната фаза на резултантната струја е:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{I_1 m \sin \varphi_1 + I_2 m \sin \varphi_2}{I_1 m \cos \varphi_1 + I_2 m \cos \varphi_2} = \frac{6 \sin 30^\circ + 8 \sin (-60^\circ)}{6 \cos 30^\circ + 8 \cos (-60^\circ)} = -0,427$$

$$\sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(-x) = \cos x$$

$$\varphi = \operatorname{arctg}(-0,427) = -23^\circ$$

**6.** Да се нацрта фазорски дијаграм на струите дадени со изразите:

$$i_1 = 20 \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{3} \right)$$

$$i_2 = 20 \sin \left( \omega t - \frac{\pi}{3} \right)$$

$$i_3 = 5 \sin \omega t$$


Да се напише изразот за моменталната вредност на резултантната струја и неговата точност да се провери тригонометриски.

решение:

$$i_1 = 20 \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{3} \right) \Rightarrow I_{1m} = 20 \text{ A}; \quad \varphi_1 = +\frac{\pi}{3} = \frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$$

$$i_2 = 20 \sin \left( \omega t - \frac{\pi}{3} \right) \Rightarrow I_{2m} = 20 \text{ A}; \quad \varphi_2 = -\frac{\pi}{3} = -\frac{180^\circ}{3} = -60^\circ$$

$$i_3 = 5 \sin \omega t \Rightarrow I_{3m} = 5 \text{ A}; \quad \varphi_3 = 0^\circ$$



$$I_{12m} = \sqrt{I_{1m}^2 + I_{2m}^2 + 2I_{1m}I_{2m} \cos(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

$$I_{12m} = \sqrt{20^2 + 2 \cdot 20 \cdot 20 \cos 120^\circ + 20^2} = \sqrt{400} = 20 \text{ A}$$

$$Im = I_{12m} + I_{3m} = 20 + 5 = 25 \text{ A}$$

$$\operatorname{tg}\varphi_{12} = \frac{I_1 m \sin \varphi_1 + I_2 m \sin \varphi_2}{I_1 m \cos \varphi_1 + I_2 m \cos \varphi_2} = \frac{20 \sin 60^\circ - 20 \sin 60^\circ}{20 \cos 60^\circ + 20 \cos 60^\circ} = 0$$

$$\varphi_{12} = \arctg 0 = 0$$

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{I_{12} m \sin \varphi_{12} + I_3 m \sin \varphi_3}{I_{12} m \cos \varphi_{21} + I_3 m \cos \varphi_3} = \frac{20 \sin 0^\circ + 5 \sin 0^\circ}{20 \cos 0^\circ + 5 \cos 0^\circ} = 0$$

$$\varphi = 0$$

тригонометричка проверка:

$$\begin{aligned} i &= i_1 + i_2 + i_3 = 20 \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{3} \right) + 20 \sin \left( \omega t - \frac{\pi}{3} \right) + 5 \sin \omega t \\ i &= 20 \left[ \sin \left( \omega t + \frac{\pi}{3} \right) + \sin \left( \omega t - \frac{\pi}{3} \right) \right] + 5 \sin \omega t = \\ &= 20 \left[ 2 \sin \frac{\left( \omega t + \frac{\pi}{3} \right) + \left( \omega t - \frac{\pi}{3} \right)}{2} \cos \frac{\left( \omega t + \frac{\pi}{3} \right) - \left( \omega t - \frac{\pi}{3} \right)}{2} \right] + 5 \sin \omega t \\ &= 20 \left[ 2 \sin \frac{2\omega t}{2} \cdot \cos \frac{\frac{2\pi}{3}}{2} \right] + 5 \sin \omega t = 20 \left( 2 \sin \omega t \cdot \cos \frac{\pi}{3} \right) + 5 \sin \omega t \\ &= 40 \sin \omega t \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 5 \sin \omega t = 40 \cdot 0.5 \sin \omega t \cdot \cos \frac{\pi}{3} + 5 \sin \omega t = 20 \sin \omega t + 5 \sin \omega t \\ i &= 25 \sin \omega t \end{aligned}$$

7. Да се нацрта фазорски дијаграм на напоните со изразите:

$$u_1 = 50 \sin \omega t$$


$$u_2 = 100 \sin \left( \omega t - \frac{\pi}{6} \right)$$

Да се напише изразот за моменталната вредност на резултантниот напон, и да се нацртаат синусоидните промени на поединечните напони и на резултантниот напон.

решение:

$$u_1 = 50 \sin \omega t \Rightarrow U_1 m = 50 V; \quad \varphi_1 = 0^\circ$$

$$u_2 = 100 \sin \left( \omega t - \frac{\pi}{6} \right) \Rightarrow U_2 m = 100 V; \quad \varphi_2 = -\frac{\pi}{6} = -\frac{180^\circ}{6} = -30^\circ$$




$$U_m = \sqrt{U_1 m^2 + 2U_1 m U_2 m \cos(\vec{\phi}_1 \vec{\phi}_2) + U_2 m^2}$$

$$U_m = \sqrt{50^2 + 2 \cdot 50 \cdot 100 \cos 30^\circ + 100^2} = 145,5 \text{ V}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{U_1 m \sin \varphi_1 + U_2 m \sin \varphi_2}{U_1 m \cos \varphi_1 + U_2 m \cos \varphi_2} = \frac{50 \sin 0^\circ - 100 \sin 30^\circ}{50 \cos 0^\circ + 100 \cos 30^\circ} = -0,366$$

$$\varphi = \operatorname{arctg} (-0,366) = -20^\circ = -0,35 \text{ rad} = -\pi/9$$

$$u = 145,5 \sin \left( \omega t - \frac{\pi}{9} \right)$$



**8.** Да се нацртаат синусоидните промени на две наизменични струи кои имаат еднакви максимални вредности од 10 A, почетни фази 0° и фреквенции 50 Hz и 100 Hz, соодветно. Да се напишат изразите за моменталните вредности на двете струи.


*решение:*

$$i = I_m \sin(\omega t \pm \varphi)$$

$$\begin{aligned} i_1 &= 10 \sin 314t \\ i_2 &= 10 \sin 628t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_1 &= 50 \text{ Hz} \\ f_2 &= 100 \text{ Hz} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \omega &= 2\pi f_1 = 2\pi \cdot 50 = 314 \text{ rad/s} \\ \omega &= 2\pi f_2 = 2\pi \cdot 100 = 628 \text{ rad/s} \end{aligned}$$



**9.** Кондензатор со капацитивност  $500 \mu\text{F}$  вклучен е во електрично коло на наизменична струја со фреквенција 100 Hz. Колкава е капацитативната отпорност на кондензаторот?

*решение:*

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f} = \frac{1}{2 \cdot 3,14 \cdot 100 \cdot 500 \cdot 10^{-6}} = 3,18 \Omega$$

**10.** Во електрично коло на наизменична струја со омска отпорност  $2\text{ k}\Omega$ , индуктивност  $1\text{H}$  и капацитативност  $2\mu\text{F}$ , поврзани во серија, при напон  $220\text{V}$ , фреквенција  $50\text{Hz}$  и фактор на моќност  $0,8$ . Да се определи: привидната, активната и реактивната моќност на колото.

*решение:*

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$X_L = \varpi L = 2\pi f L = 2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 1 = 314 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 10^{-6}} = 1592,5\Omega$$

$$Z = \sqrt{2000^2 + (314 - 1592,5)^2} = 4200\Omega$$

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{220}{4200} = 0,052$$

$$P_p = U \cdot I = 220 \cdot 0,052 = 11,44 \text{ VA}$$

$$P_a = P_p \cdot \cos \varphi = 11,44 \cdot 0,8 = 9,15 \text{ W}$$

$$P_r = P_p \cdot \sin \varphi = P_p \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = 11,44 \sqrt{1 - 0,8^2} = 6,86 \text{ Var}$$